



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 април 1960
Скопје
Број 11

Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 96 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

86.

На основа член 77 став 1 и член 78 став 1 точ. 1 од Законот за судовите, Народното собрание на Народна Република Македонија на Петнаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 23 и 24 март 1960 година донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува од должноста, по негово барање, Јовановски Тодоров Радован, судија на Округниот суд во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 69
24 март 1960 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с.р.

87.

На основа член 80 став 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на основа претресот по извештајот на Извршниот совет за работата во 1959 година, на Петнаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 23 и 24 март 1960 година ја донесе следната

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА РАБОТАТА ВО 1959 ГОДИНА

Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои Извештајот на Извршниот совет за работата во 1959 година.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 244
24 март 1960 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с.р.

88.

На основа член 48 ст. 1 од Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/56), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ

Член 1

Пожарната заштита ги опфаќа сите работи кои се преземаат со цел да се спречи појавата од пожар како и да се спречи и оневозможи неговото ширење во стопанските организации и установите.

I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР ПРИ ГРАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Член 2

За благовременото преземање на потребни мерки за заштита од пожар во објектите за индустриско производство, магацините, работилниците, заводите, установите и другите објекти кои служат за јавни цели, Комисијата за ревизија на проектите пред да го одобри проектот е должна да го консултира стручниот претставник на надлежниот орган на управата за внатрешни работи.

Член 3

Извршувањето на секоја промена во постојните објекти, просториите или погоните која може да има влијание на сигурноста на објектот од пожар, задолжително се пријавува на надлежниот орган на управата за внатрешни работи.

Органот од претходниот став дава мислење за мерките за заштита од пожар кои се задолжителни за органот на управувањето при реконструкцијата.

II. ПОСТАПКА ПРИ ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОТИВ-ПОЖАРНИ МЕРКИ

Член 4

Заради спроведување на мерките за заштита од пожар, органот на управата надлежен за внатрешни работи на општинскиот народен одбор, согласно чл. 17 од Основниот закон за заштитата од пожар, може да врши повремени (комисиски или поединечни) прегледи во стопанските организации и установите.

За прегледот се известува соодветната стопанска организација односно установа. Ако таа не се одзове на поканата, прегледот може да се изврши и во нејзино отсуство.

При вршењето на прегледот се составува записник во кој се констатира:

а) дали во објектот кој се прегледува има погонски или други недостатоци кои би могле да предизвикаат појава на пожар или да овозможат пожарот да се прошири;

б) дали се доволни и сигурни средствата и справите за гаснење, дали е и како е организирана самозащитата на објектот за гаснење од појавени пожари, способноста на противпожарната единица, нејзината стручност и опременост, сигурноста на објектот кога не работи и дали има план за евакуација на поедини одделенија, односно целиот објект во случај на пожар или друга несреќа;

в) дали во случај на пожар е загрозувана сигурноста на целиот објект и на лицата запослени во него, како и сигурноста на соседните објекти односно населбата.

Член 5

Покрај мерките за заштита од пожар според постојните прописи на основа извршениот преглед од претходниот член, а за конкретни објекти што ќе ги одреди Државниот секретаријат за внатрешни работи односно органот надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околицата, органот на управата надлежен за внатрешни работи на општинскиот народен одбор по укажана потреба со решение може да нареди во поедини стопански организации и установи преземање на посебни мерки за заштита од пожар, како:

1) изградување на потребен број пожароодбранбени зидови и преместување во други простори на поедини уреди или материјали заради потребно пожароодбранбено растојание помеѓу зградите;

2) изградување зидни хидранти со потребна јачина на водоводната мрежа односно надземните резервоари за снабдување на зидните хидранти;

3) набавување на пожарна кола и опрема за истата;

4) отстранување на отровните, експлозивни или запаливи предмети од местата што не се погодни за сместување на такви предмети;

5) доведување во ред на електричната инсталација и уземнување на машините и електромоторите;

6) забранување на пушењето, палењето на отворен огон или употреба на светилки со отворен пламен на одредени места;

7) преземање на заштитни мерки против уфрлување од надвор на предмети што можат да причинат пожар;

8) воведување на постојанен надзор над движењето на лицата покрај местата каде се сместени запаливи и експлозивни материји и материји кои развиваат отровни гасови;

9) обезбедување нужно количество на вода и други средства за гаснење на пожари (земја, песок алат и др.), како и набавување на противпожарни справи, прибори и средства за современа заштита на објектот;

10) отклонување на пречките што во случај на пожар би го отежнувале спасувањето на луѓето и имотот или движењето и употребата на противпожарните справи и опрема;

11) определување на место за сместување на суровините, полупроизводите или производите; и

12) други мерки потребни за отклонување на опасности од пожар.

Со решението со кое се наредуваат мерките за заштита од пожар ќе се одредат и рокови за нивното извршување.

Во случај на непостапување по решението од претходниот став, доколку претстои непосредна опасност од пожар, надлежниот орган со посебно решение може да ја запре работата во објектот, односно да ја забрани употребата на средствата што можат да предизвикаат пожар, до спроведувањето на наредените мерки.

Член 6

Против решението на органот на управата надлежен за внатрешни работи со кое се наредуваат пожаропретпазните мерки предвидени во претходниот член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до повисокиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението кога се работи за преземање на итни мерки заради отклонување на непосредната опасност за животот на луѓе или имот од поголем обем што задолжително се констатира во решението.

III. ВНАТРЕШНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ПОЖАР ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ

а) Противпожарна комисија

Член 7

За правилното и навременото спроведување на противпожарните мерки, како и за редовното следење на специфичните услови на пожарната заштита во стопанските организации и установите, органот на управувањето односно старешината образува противпожарна комисија.

Противпожарната комисија се состои од 5—11 члена во зависност од големината на објектот и проблемите на заштитата од пожар.

За членови се именуваат инженери, техничари, шефови на погони, одговорниот службеник за техничка и здравствена заштита и други лица кои со своите стручни познавања можат да придонесат за подобрата пожарна заштита на објектот. При именувањето, органот од став 1 на овој член одредува лице што ќе раководи со комисијата.

Во поголеми стопански објекти покрај комисијата од став 1 на овој член можат да се образуваат и противпожарни комисии по погони од 3—5 члена.

Член 8

Противпожарната комисија:

— ги разгледува сите проблеми од областа на пожарната заштита;

— изработува перспективен и оперативен план за заштита на објектот од пожар;

— води сметка за внатрешното и надворешното обезбедување на објектот (оградување, физичко обезбедување од пожар и др.);

— утврдува дали пожарната заштита е правилно спроведена, дали има недостатоци што би могле да предизвикаат пожар или да бидат причина за штетни последици при појава на елементарни непогоди, мерките за отстранување од по-

жар и дали задоволуваат, дали има во доволна мера средства, справи и опрема и каква е нивната исправност;

— се грижи за формирањето на противпожарната единица;

— работи на противпожарното воспитување на работниците и службениците, запознавајќи ги со пожарната опасност како и со мерките и начинот за нејзиното отстранување.

Во врска со работите од став 1 комисијата му предлага на органот на управувањето односно старешината преземање на соодветни мерки.

Поблиски прописи за работа на противпожарните комисији донесува Државниот секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

Член 9

Стопанските организации и установите се должни и по своја иницијатива да преземаат нужни мерки за заштитувањето од пожар на имотот со кој управуваат. Ако за утврдувањето на опасноста од пожар и преземање мерки за нејзиното отклонување е потребно посебно стручно знаење со кое лицата во претпријатието односно установата не располагаат, органот на управувањето односно старешината се должни да побараат мислење и помош од стручни лица надвор од стопанската организација или установата.

Во случај на непосредна опасност од пожар, противпожарната комисија односно раководителот на стопанската организација и установата се должни без одлагање да преземат заштитни мерки, а по потреба и да ја запрат работата и за тоа веднаш го известат органот на управувањето односно старешината за донесување на надлежно решение.

б) Посебни превентивни мерки

Член 10

Органот на управувањето односно старешината по предлог од противпожарната комисија со правилник ќе ги определи посебните мерки за заштита од пожар во стопанската организација односно установата.

Со правилникот од претходниот став се определуваат превентивните мерки за заштита од пожар, постапката на противпожарната единица и должностите на работниците и службениците во случај на пожар. Правилникот го одобрува органот на управата за внатрешни работи на општинскиот народен одбор.

Член 11

Органот на управувањето односно раководителот ќе го одреди начинот и мерките за заштита од пожар за времето кога стопанската организација односно установата не работи.

Член 12

Раководителот на стопанската организација или установата се грижи сите членови на работниот колектив да бидат обавестени за опасностите од пожар кои постојат во објектот. Тој се грижи противпожарните мерки, кои се задолжителни за сите работници и службеници да се истакнат на видни места во објектот.

IV. СОРАБОТКА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОРГАНИ СО ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 13

Во вршењето надзор над спроведувањето на мерките за заштита од пожар органите на управата за внатрешни работи соработуваат со инспекциите и со останатите заинтересирани органи.

Инспекциските органи, доколку во вршењето на работите од својот делокруг констатираат дека во стопанската организација или установата постојат недостатоци што можат да имаат влијание на заштитата на објектот од пожар, должни се за тоа по најкус пат да го известат органот во чија надлежност спаѓа отклонувањето на тие недостатоци.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за пожаропретпазни мерки во стопанските претпријатија и установи („Службен весник на НРМ“ бр. 1/51).

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-2212/1-1959

4 февруари 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

89.

На основа член 81 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО
ЗДРАВЈЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Член 6 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 42/59) се менува и гласи:

„Советот како колегијален орган го сочинуваат претседател и 20 членови.

Во бројот на членовите влегува и секретарот на Советот кој по своето службено место е член на Советот.

Именувањето односно изборот и разрешувањето на претседателот и членовите на Советот се врши според одредбите на Законот за органите на управата во НРМ и оваа уредба“.

Член 2

Член 7 став 1 се менува и гласи:

„Претседателот и 9 членови на Советот ги именува Извршниот совет“.

Член 3

Во член 52 и 53 став 2 зборовите „државниот секретар“ се заменуваат со зборовите „секретар на советот“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-718/1

19 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

90.

На основа член 24 став 2 од Законот за искористување на земјоделско земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СЛУЧАИ ВО КОИ
НЕОБРАБОТЕНОТО ЗЕМЈИШТЕ НЕ СЕ
СТАВА ПОД ПРИСИЛНА УПРАВА

I

Не се става под присилна управа земјоделско земјиште во граѓанска сопственост што се наоѓа во подрачје на хидромелиоративен систем односно рамничарски места ако е под угар.

Рамничарските места од претходниот став ги одредува народниот одбор на околицата со рамноправно учество на обата собора.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-851-/1

25 февруари 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

91.

На основа член 45 став 2 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 21/58), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I

Се основа Комисија за претставки и поплаки (во натамошниот текст: Комисија) како постојана комисија на Извршниот совет.

II

Комисијата во својот делокруг:

1) ги претресува проблемите во врска со претставките и поплаките кои на Извршниот совет и

другите републички органи им ги упатуваат прашања, установи и организации и на Извршниот совет и другите надлежни органи им предлага преземање на мерки за решавањето на проблемите што произлегуваат од претставките и поплаките и за отстранување на утврдените неправилности, особено во поглед законитоста и експедитивноста во решавањето, како и односот спрема странките;

2) му дава смерници на Бирото за молби и поплаки и може да му одреди поедини задачи во рамките на неговиот делокруг;

3) ја следи работата на службите на народните одбори за претставки и поплаки, свикува советувања со органите што ја вршат оваа служба и со други заинтересирани органи и установи заради претресување на прашања од заеднички интерес и им укажува на народните одбори на потребата од преземање на мерките по прашањата во врска со претставките и поплаките;

4) соработува со Одборот за претставки и жалби на Народното собрание на НРМ во поглед преземање на мерки во врска со молбите и поплаките.

III

Комисијата му поднесува на Извршниот совет повремено, а најмалку еднаш годишно извештај за својата работа и работата на Бирото за молби и поплаки, заедно со општите податоци за поплаките упатени до соодветните органи на народните одбори и за начинот на нивното решавање.

IV

Комисијата се состои од претседател и 5 члена што ги именува Извршниот совет.

V

Претседателот на Комисијата ги приготвува и свикува седниците на Комисијата, на истите претседава, и се грижи за извршувањето заклучоците на Комисијата.

Ако претседателот на Комисијата е спречен или отсутен, го заменува член на Комисијата што таа ќе го определи.

VI

Бирото за молби и поплаки ги извршува заклучоците на Комисијата и ја врши административната и стручна работа на Комисијата.

VII

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-803/1

19 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

92.

На основа член 49 од Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ НА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА ДОНЕСЕ ПРА-
ВИЛНИК ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
СТАНОВИ СО КОИ РАСПОЛАГА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се овластува секретарот на Извршниот совет во согласност со Извршниот совет да донесе правилник со кој ќе се регулира давањето на користење станови изградени од средствата предвидени во претсметката на Извршниот совет на службениците и работниците на републичките органи, установи и организации, за чија станбена изградба се предвидени средства по претсметката на Извршниот совет.

Со Правилникот ќе се регулира и давањето на користење станови од кои ќе се иселат носителите на станарското право и уселат во становите што ќе им се дадат на користење според претходниот став (член 52 од Законот за станбените односи).

2) Со правилникот ќе се пропише претходната распределба на становите на поедини органи, установи и организации од точка 1 на оваа одлука да ја врши посебна комисија, чиј претседател и членови ги именува Извршниот совет.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-807/1

22 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТСекретар,
Трајче Грујоски, с. р.Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

93.

На основа чл. 163 и 224 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) и член 3 од Уредбата за платите на државните секретари и службениците на други определени положаи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕ-
ТАРИ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРУГИ
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛОЖАИ

I

Основната плата на државните секретари изнесува 42.000 динари а полагајната плата до 25.000 динари месечно.

Основната и полагајната плата во рамките од претходниот став му припаѓа и на директорот на Заводот за стопанско планирање на НРМ, а полагајната плата и на претседателот на Врховниот суд на НРМ.

II

Основната плата на државните потсекретари изнесува до 40.000 динари, а полагајната плата до 22.000 динари месечно.

Државните потсекретари можат да се поставуваат во звање на управни службеници и во тој случај им припаѓа основна плата според звањето.

Основна и полагајна плата во рамките на оваа точка им припаѓа и на секретарите на републичките совети, како и на директорот на Заводот за статистика на НРМ.

III

Решенија за одредување на основни и полагајни плати во рамките од точката I и II од оваа одлука донесува Извршниот совет на НРМ.

IV

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Број 09-716/1

19 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТСекретар,
Трајче Грујоски, с. р.Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

94.

На основа член 238 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ПОЛОЖАЈ ПРОДЕКАН И
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ, ПРОРЕКТОР И
РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

I. На службениците што се наоѓаат на полагај продекан и декан на факултет, проректор и ректор на Универзитетот им припаѓа посебен додаток.

II. Посебниот додаток изнесува месечно:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. за полагај ректор | 20.000 динари |
| 2. за полагај проректор и декан | 15.000 динари |
| 3. за полагај продекан | 10.000 динари |

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1-I-1960 година.

Бр. 09-805/1

19 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТСекретар,
Трајче Грујоски, с. р.Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

95.

На основа член 5 во врска со член 47, 48 и 49 од Уредбата за патни надоместоци и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/60), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТОК ЗА ОДВОЕН
ЖИВОТ И КИЛОМЕТРАЖА

I. Висината на дневниците за службени патувања на службениците на републичките органи изнесува:

1. За службениците распоредени од XX до XI платен разред заклучно и техничкиот персонал освен за работниците кои имаат квалификации на висококвалификуван работник — 1.300 дин.,

2. За службениците распоредени од X до V платен разред и техничкиот персонал со квалификација на висококвалификуван работник — 1.500 д.

3. За службениците распоредени од IV платен разред погоре — 1.700 динари.,

4. За службениците на кои платата се утврдува според прописите од чл. 163 став 2 од Законот за јавните службеници донесени од Извршниот совет на НРМ (републички државни секретари и републички државни потсекретари), за службени патувања на територијата на НРМ — 2.000 динари а за службени патувања во територијата на НРМ 2.500 динари.

II. Висината на надоместокот за одделен живот од семејството за службениците на републичките органи изнесува 6.000 до 10.000 динари.

По исклучок на службениците од I и II врста и на техничкиот персонал со квалификации на висококвалификуван работник надоместокот може да се одреди и до 20.000 динари. Во случај доделување на надоместокот повисок од 10.000 динари месечно старешината на органот е должен да донесе одделно образложено решение.

III. Висината на надоместокот во вид на километража за службениците на републичките органи изнесува 25 динари за секој изминат километар.

IV. Оваа одлука влегува во сила од 1-IV-1960 година, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-804/1

19 март 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

96.

На основа член 7 став 2 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 43/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТРУЧНАЦИ

I. Во Комисијата на стручњаци за давање мислење за примена на мерките од член 6 став 1 од Законот за искористување на земјоделското земјиште се именува по еден член од листата на земјоделските стручњаци утврдена со ова решение.

Во листата на земјоделските стручњаци од претходниот став влегуваат:

1. Адамов инж. Никола, секретар на Земјоделско-шумарската комора на НРМ — Скопје;

2. Анчев инж. Тихомир, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

3. Атанасовски инж. Томе, директор на Земјоделското стопанство „Речица“ во Куманово;

4. Банџо инж. Ѓорѓи, службеник во Заводот за сточарство;

5. Венински инж. Киро, директор на Земјоделското стопанство „Тафталиџе“ во Скопје;

6. Димитровски инж. Томе, директор на Заводот за овоштарство;

7. Георгиевски инж. Бранко, директор на Земјоделското училиште во Тетово;

8. Гутчевски инж. Михаил, асистент на Земјоделско-испитателниот институт во Скопје;

9. Илиев инж. Александар, началник на Управата за водостопанството на НРМ;

10. Калев инж. Стојан, началник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

11. Кочански инж. Панде, службеник на Народниот одбор на Битолска околија;

12. Каџарски инж. Киро, управник на Станицата за заштита на растенијата во Берово;

13. Лазаров инж. Стојан, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

14. Лазаровски инж. Ристо, асистент на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

15. Милиќ инж. Љубиша, директор на Земјоделското стопанство „Дрвени Брегови“ во Неготино;

16. Михайлов инж. Илија, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

17. Михайлов инж. Крум, управник на Републичкиот деловен сојуз за памук — Струмица;

18. Мустафа инж. Саид, директор на Земјоделската станица — Скопје;

19. Николовски инж. Благоја, началник во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на ИС;

20. Пеев Васил, потпретседател на Сојузот на водните заедници;

21. Пемовски инж. Диме, директор на Заводот за лозарство;

22. Ризински инж. Стојан, инспектор на граничната карантинска служба за заштита на растенијата во Гевгелија;

23. Ристевски инж. Киро, директор на Земјоделското стопанство „Пелагонија“ во Битола;

24. Саракинов инж. Христифор, началник на Управата за пасишта на НРМ;

25. Смилевски инж. Смиле, директор на Заводот за сточарство;

26. Томовски инж. Киро, управник на Републичкиот деловен сојуз за сточарство „Стокооп“ Скопје;

27. Џеков д-р Ангел, началник на Управата за ветеринарна служба на НРМ;

28. Христоманов инж. Христо, службеник во Институтот за памук во Струмица;

29. Шалински д-р Трајко, директор на Ветеринарниот институт во Скопје; и

30. Шокаровски д-р инж. Јордан, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје.

III

Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-925/1
22 март 1960 година
Скопје

Секретар
за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

100.

На основа член 34 став 2 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОШТЕТЕН ЦЕНОВНИК ЗА СТОРЕ- НАТА ШТЕТА НА ЗАШТИТЕНИОТ ДИВЕЧ

I. Надоместокот за сторената штета на заштитениот дивеч се пресметува во износите одредени со ова решение.

II. Надоместокот од претходната точка се одредува во износите и тоа за:

Срната	— — — — —	15.000	дин.
Срндакот	— — — — —	12.000	„
Срнче мало до 1 година	— — — — —	7.000	„
Еленот и кошутата	— — — — —	50.000	„
Еленче до 1 година	— — — — —	20.000	„
Дивата коза	— — — — —	15.000	„
Дивиот јарец	— — — — —	12.000	„
Јарец до 1 година	— — — — —	7.000	„
Дивата свиња	— — — — —	8.000	„
Нерезот	— — — — —	12.000	„
Диво прасе до 1 година	— — — — —	5.000	„
Обичниот зајак	— — — — —	5.000	„
Веверицата	— — — — —	3.000	„
Рисот	— — — — —	50.000	„
Мечката	— — — — —	50.000	„
Голем и мал тетреб	— — — — —	15.000	„
Лештарката	— — — — —	5.000	„
Фазанот и фазанката	— — — — —	5.000	„
Еребицата камењарка	— — — — —	5.000	„
Полската еребица	— — — — —	5.000	„
Препелицата	— — — — —	500	„
Дивиот гулаб	— — — — —	1.000	„
Грлицата	— — — — —	500	„
Големата дропља	— — — — —	5.000	„
Малата дропља	— — — — —	2.000	„
Шљуката	— — — — —	500	„
Ждралови	— — — — —	10.000	„
Пеликанот	— — — — —	10.000	„
Лебедот	— — — — —	10.000	„
Дивата гуска	— — — — —	1.000	„
Дивата пајка	— — — — —	1.000	„
Водената кокошка	— — — — —	1.000	„
Водениот бик	— — — — —	1.000	„
Лешинари	— — — — —	5.000	„

III. За секое уништено јајце на перјастият дивеч од претходната точка на име надоместок ќе се плаќа 20% од износот на надоместокот определен

за односниот дивеч, а за секое уништено седало без јајца се плаќа 1.000 динари.

IV. За убиениот дивеч кој е распаднат и не може да се утврди полот се плаќа највисокиот износ на надоместокот определен во точка I од ова решение за односниот дивеч.

V. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-925/1
22 март 1960 година
Скопје

Секретар
за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е, дека во текстот на Наредбата за одредување на маржа во прометот на големо за резана граѓа од ела и смрека, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 8/60 се поткраднала долунаведената грешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАРЖА ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ЗА РЕЗАНА ГРАЃА ОД ЕЛА И СМРЕКА

Во називот и во првиот ред од точка 1 наместо зборот „смрека“ односно „срека“ треба да стои зборот „смерча“.

Од Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ, 26-III-1960 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за вршење спортски риболов, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 6/60 се поткраднала долунаведената грешка поради кое се дава следната

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Во членот 4 во вториот ред наместо зборот „најмалку“ треба да стои зборот „најповеќе“.

Од Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет, Скопје, 21-III-1960 година.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-424/1 од 16 јануари 1960 година, ја одобри промената на личното име на Ристов Стојан, роден на 22 јануари 1931 год. во с. Криви Дол, Штипска околина, од татко Трајко Ристов и мајка Соба, така што во иднина личното име ќе му гласи Гошев Стојче.

Промената на фамилијарното име на Ристов Стојан се протегнува и на неговите малолетни синови: Крсто, роден на 5 јуни 1956 год. и Ангел, роден на 15 јануари 1958 год., обата родени во с. Криви Дол, Штипска околија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (48)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-2166/1-1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Христов Борис, роден на 2 јануари 1942 год. во град Битола, од татко Христов Стојан и мајка Христова, родена Јанева Митра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Костов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (49)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1708/1 од 9 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовски Петре, роден на 14 октомври 1931 година во с. Нежилово — Титоввелешка околија, од татко Николовски Александар и мајка Николовска Ника, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петрушевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (55)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1709/1 од 6 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовска Олга, родена на 21 ноември 1933 година во село Младо Нагоричане, Кумановска околија, од татко Спасовски Ванчо и мајка Спасовска, род. Јовановска Илјанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петрушевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (56)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1814/1 од 5 февруари 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Ангеловски Славко, роден на ден 14 октомври 1936 година во село Габар, Кумановска околија, од татко Стамен и мајка Петра, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стојан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (57)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-2112/1 од 11 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Докузовски Јован, роден на 10 октомври 1934 год. во с. Рајчица, Охридска околија, од татко Докузовски Трајче и мајка Докузовска, род. Ристовска Ивана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (58)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-909/1 од 15 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ангелковиќ Воислав, роден на 19 март 1907

година во село Масурица, Врањска околија, НР Србија, од татко Ангелковиќ Манасија и мајка Милица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Горѓевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (60)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-73/1 од 1 јануари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајков Борис, роден на ден 18 август 1924 година во Горно Водно, Скопско, од татко Ристо и мајка Доста, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (61)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1705/1 од 16 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Горѓевски Андреј, роден на 18 октомври 1934 година во с. Долно Водно, Скопска околија, од татко Горѓевски Богдан и мајка Петра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодоровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (62)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-590/1 од 22 јануари 1960 година, ја одобри промената на личното име на Алиевски Рамиз, роден на 2 февруари 1928 година во село Росомани, Титоввелешка околија, од татко Алиевски Зулфи и мајка Алиевска, род. Велиова Фатима, така што во иднина личното име ќе му гласи **Илиевски Раде**.

Промената на фамилијарното име на Алиевски Рамиз се протегнува и на малолетните му деца:

1. Ковилка, родена на 1 јануари 1954 год. во Горче Петров, Скопска околија; и

2. Јелица, родена на 6 јули 1956 год. во гр. Скопје, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Илиевски** односно **Илиевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (63)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-2507/1 од 18-III-1960 година, ја одобри промената на роденото име на Славевски Небојша, роден на 29 септември 1958 година во гр. Белград, НР Србија од мајка Вујичиќ Љубица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драган**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (71)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-3058/1 од 23 март 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трпковски Боривоје, роден на 18 декември 1935 година во град Скопје, Скопска околија, од татко Трпковски Андреја и мајка Трпковска, род. Крстевска Марица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Антоовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (73)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 9 од 24 март 1960 година на страна 162, во огласот под огл. бр. 44 промена на роденото име на Панова Милица, годината на раѓањето наместо „1951“ треба да стои „1931“.

Од Редакцијата

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Милица Менчова, родена Петрова, од Битола, ул. „Село Радња“ бр. 11, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Јоше Петров Менчов, бојација во Претпријатието „Украс“ во Битола, сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непознатата адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола II, 60/60. (50)

Веселинка Миленкова, од Битола, ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 5, поднесе до овој суд тужба за оспорување и утврдување на очинство против Костовски Костадин, од Битола, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непознатата адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 38/60. (51)

Петровски Душан, од Качарево, ул. „Народен фронт“ бр. 4, поднесе тужба за развод на бракот против Перовска Перса, од Беловодица — Плетвар, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужената Перса е во неизвесност и со непознатата адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе и биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. 442/59. (52)

Сулејмановска Игбалија, по маж Ибраимовска, родена во Кичево, а сега живее во Прилеп, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Ибраим Амит, од с. Мамен, околија Албасан, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непознатата адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 428/59. (53)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат и штембил на Земјоделската задруга „Башинец“, с. Љуботен, Скопско, под назив: „Земјоделска задруга „Башинец“, с. Љуботен, Скопско, се огласуваат за неважни.

Загубениот округли печат од месинг број 4 на Управата за приходи на НО на општината Отовица, Титоввелешко, се огласува за неважен. (1985)

Загубениот округли печат и штембил на Основното училиште во село Теново, Тетовско, под назив: „Основно училиште, с. Теново, Тетовска околија“, се огласуваат за неважни. (423)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 8112, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Крива Паланка на име Младеновска С. Љуба, с. Метежево — Кр. Паланка. (56)

Здравствена легитимација бр. 11150, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кичево на име Кемал Ризмани, с. Шутово — Кичево. (57)

Здравствена легитимација бр. 17898, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Абедин Шакиров, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 17 — Штип. (58)

Здравствена легитимација бр. 502, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кичево на име Елка Косевска, Пробиштип — Кочани. (59)

Здравствена легитимација бр. 0302, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Струмица на име Павлина Димитрова Христова, с. Едрениково — Штипско. (60)

Работна книшка бр. 585 серија бр. 457980 на име Фако Факиќ, Скопје. (61)

Свидетелство за завршен III клас гимназија през 1948/49 год., издадено Гимназијата „Јосип Броз Тито“ Скопје на име Божица Курковиќ, Скопје. (62)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Богдан Ладен Коцев, Скопје. (63)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава во Неготино на име Петруша Атанасова, Скопје. (64)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Трајче Спасовски Николов, Скопје. (65)

Здравствена легитимација бр. 158, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Петар Колевски, Скопје. (66)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јахир Арифџи, Скопје. (67)

Здравствена легитимација бр. 27710, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Вера Кузмановска, с. Теарце — Тетовско. (88)

Здравствена легитимација бр. 33024, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на име Крсте Наумов Митревски, с. Коњско — Охрид. (69)

Здравствена легитимација бр. 18102, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Христо Гинов, ул. Блаже Рогозинаро“ бр. 64, Битола. (70)

Школско свидетелство за завршено IV одделение през 1947/48 год. бр. 216, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“, с. Бела Црква, на име Љубе Стеванов Трпеноски, с. Бела Црква — Прилеп. (71)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Александар Бошко Стефановски, ул. „Охридска“ бр. 12 — Прилеп. (72)

Здравствена легитимација бр. 8807 издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Прилеп на име Мијајле Тамчески, с. Прешнево, Прилеп. (73)

Здравствена легитимација бр. 28800, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Цвета Тамчевска, с. Прешнево — Прилеп. (74)

Работна книшка бр. 292289, серија бр. 1857, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Љубе Досев Јовановски, с. Попоец — Кичево. (75)

Здравствена легитимација бр. 35280, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Сандре Јакимовски, Гранит II градилиште с. Прадско — Титоввелешко. (76)

Здравствена легитимација бр. 691, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на име Милица Јованоска, Печатница „Напредок“ — Тетово. (77)

Работна книшка бр. 1267, издадена од Бирото за посредување на трудот — Ресен на име Павле Василевски, с. Рајце — Ресен. (78)

Здравствена легитимација бр. 103341, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Ѓорѓи Душан Цветковски, ул. „Партизанска“ бр. 6 — Г. Петров. (79)

Свидетелство за IV одделение на име Лазар Јованов Ѓуровски, с. Дедебалци — Битола. (80)

Здравствена легитимација бр. 22270, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Петра Костадинова Митева, ул. „Вера Циривири“ бр. 51а — Титов Велес. (81)

Здравствена легитимација бр. 47099 на име Донка Трајче Крстевска, с. Сович — Битолско. (82)

Свидетелство за завршен санитарен курс подофицерски во ЈНА — Марибор на име Тахир Јонзуовиќ, с. Пршовци — Тетовско. (83)

Здравствена легитимација бр. 13333 издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Воислав С. Петров, ул. „Кирил и Методи“ бр. 71 — Штип. (84)

Здравствена легитимација бр. 6293, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Димитар Златковски, с. Нов Истевник — Титов Велес. (23)

Работна книшка на име Исмета Хусевиќ, с. Милино — Св. Николе. (24)

Школско свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Вратница на име Коца Трпчевска, с. Беловиште — Тетовско. (25)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Блага Челоска, ул. „Ленин“ бр. 100 — Прилеп. (26)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Васка Гулеска, ул. „Ленин“ бр. 77 — Прилеп. (27)

Здравствена легитимација бр. 22594, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Славе Љамбе Целе, ул. „Петре Чауле“ бр. 24 — Охрид. (28)

Здравствена легитимација на име Стојче Спироски, с. Душогубица — Кичево. (29)

Работна книшка бр. 7237/13-II-1956 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Цвета Петровска, ул. „К. Планина“ бр. 25 — Титов Велес. (30)

Свидетелство главна книга бр. 20, издадено од Основното училиште во с. Форино през 1947/48 год. на име Зенун Сефула Џафери, с. Форино — Гостивар. (31)

Работна книшка бр. 35945/55 на име Арсен Кузов Петровски, Скопје. (32)

Индекс бр. 2322, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Петранка Симонова, Скопје. (33)

Здравствена легитимација бр. 478/I, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Бајрам Садрија — Скопје. (34)

Свидетелство за завршено два класа општо занаетчиско училиште на име Христо Кардулов, Крушево. (35)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Али Ибраим Азиз, Скопје. (36)

Свидетелство за II клас гимназија, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ во с. Љубанци на име Живко Сурловски, с. Љубанци — Скопско. (37)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје на име Надежда Николовска, Скопје. (38)

Работна книшка бр. 6723/47 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Тихомир Насков, Скопје. (39)

Диплома за положен испит квалификуван работник издадена од индустриската школа во Скопје на име Славе Јован Ѓорѓиевски, с. Сопиште — Скопје. (40)

Здравствена легитимација бр. 190774 издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Љупчо Филиповски, Скопје. (41)

Здравствена легитимација бр. 3710, издадена од ВСО — Прилеп на име Евка Јовановска Ѓеровска, с. Витолиште — Битола. (42)

Работна книшка бр. 9972 на име Тодор А. Велес, ул. „Пирин“ бр. 4, Титов Велес. (43)

Здравствена легитимација бр. 15551 на име Трајанка Игнова Атанасова, Кавадарци. (44)

Здравствена легитимација бр. 3025 на име Атиде Редупова Лиманова, Радовиш. (45)

Свидетелство бр. 18/IV през учебната 1946/47 год. на име Андреја Спасовски, с. Петровец — Скопско. (46)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Исмет Неби, ул. „Ново Село“ бр. 46 — Тетово. (47)

Свидетелство од IV одделение на име Мито М. Узуновиќ, с. Богданци — Гевгелија. (48)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Алил Халили, Скопје. (50)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Петре Ѓорѓиевски, Скопје. (51)

Здравствена легитимација бр. 20773, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Прилеп на име Илмија Р. Асаноска, ул. „Дабнички завој“ бр. 6 — Прилеп. (52)

Здравствена легитимација бр. 2448, издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава — Крушево на име Михајло Ристески, ул. „Нико Доаѓа бр. 1 — Крушево. (53)

Работна книшка бр. 645, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Зекир Лимани, с. Калибари — Кичево. (54)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кичево на име Емро Емровски, с. Долно Тротомиште — Кичево. (55)

Работна книшка бр. 8815/54 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Блаже Стојковски, Скопје. (1)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево на име Васе Вучковски, Скопје. (2)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Белград на име Стојна Димовска, Скопје. (3)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Лила Давчева, Скопје. (4)

Работна книшка бр. 19089/54 год., издадена од Бирото за посредување на трудот во Бујановац на име Богосав Станко Петровиќ, Скопје. (5)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Бекир Јакуп Бајрам, Скопје. (6)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Сулејман Фикрат, Скопје. (7)

Работна книшка бр. 3376, серија бр. 174403, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Стојан Трајковски, с. Челопеци — Охридско. (8)

Здравствена легитимација бр. 10803 на име Ристо Наков Ристов, Кавадарци. (9)

Здравствена легитимација бр. 10804 на име Мара Ристова, Кавадарци. (10)

Свидетелство за завршено VII одделение през учебната 1952/53 год. под бр. 1, книга 251, ред бр. 21, издадено од Осмолетката „Маршал Тито“ во Злетово на име Љубен Станојков Стојанов, Пробиштип — Кочани. (11)

Здравствена легитимација бр. 14317, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Јане Ташев, ул. „Брегалница“ — Штип. (12)

Здравствена легитимација бр. 13360, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Илија Ј. Веселиновски, Штип. (13)

Сообраќајна книшка на Р. М. 6385 под рет. бр. 159, издадена од СВР — Штип на Земјоделската задруга „Оризарство“, с. Колешино — Штип. (14)

Здравствена легитимација бр. 7253, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Крива Паланка на име Јошко Спасов Лазаровски, с. Петралица — Кр. Паланка. (15)

Здравствена легитимација бр. 9853, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Љубе Душанов Манојловски, ул. „ЈНА“ бр. 5 Тетово. (16)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ресен на име Сандра Нечовска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 23 — Ресен. (17)

Здравствена легитимација бр. 26455 на име Панче Ристов, ул. „Македонка“ — Штип. (18)

Здравствена легитимација бр. 15642 издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Ленка Петракимева, ул. „Бел камен“ бр. 42 — Штип. (19)

Здравствена легитимација бр. 15402 на име Миродие Зејнелова, Радански пат — Штип. (20)

Здравствена легитимација бр. 17141, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Мира Тутаркова, ул. „Глигор Приличев“ бр. 9 — Титов Велес. (21)

Здравствена легитимација бр. 41339, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Злате Трајчевски, с. Бело Поле — Прилеп. (22)

Свидетелство за завршена I година средно техничко училиште, издадено од Средно техничко училиште во Скопје на име Петар Борисов Годиров Скопје. (85)

Службена легитимација бр. 53127, издадена од ДСВР на НРМ на име Ангеле Илиев Цветановски, с. Безово — Охрид. (86)

Здравствена легитимација бр. 17479, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Марија Филчанова, ул. „Љубен Весов“ бр. 41 — Титов Велес. (87)

Здравствена легитимација бр. 26776, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Панче Филчановски, ул. „Љубен Васев“ бр. 41, Т. Велес. (88)

Свидетелство бр. 158 од 1948/49 год. за завршена II година Средно земјоделско училиште — Струмица на име Михаил Ефтимов Цветков, с. Калањево — Кавадарци. (89)

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Димитар Нушков, ул. „Гуро Ѓаковик“ бр. 12 — Штип. (90)

Здравствена легитимација бр. 47587 на име Коле Максимоски, ул. „Даме Пруев“ бр. 32 — Битола. (91)

Здравствена легитимација бр. 22077, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Андон Апостолов Стефановски, ул. „Карло Маркс“ бр. 106 — Куманово. (92)

Број на кола 7241, тип „Форд“, издаден од СВР — Куманово на име Спасо Спиридоновски, ул. „Ш ударна македонска бригада“ бр. 31 — Куманово. (93)

Работна книшка бр. 558, серија бр. 275709, издадена од Бирото за посредување на трудот на Нар. одбор на општината Липково на име Имер Исена Синани, с. Гоштинци — Кумановско. (94)

Здравствена легитимација бр. 34028, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Стојчо Божинов Ѓорѓиевски, с. Врачовце — Кумановско. (95)

Работна книшка на име Емина Карич, с. Оризари — Титоввелешко. (96)

Здравствена легитимација бр. 3529, издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава — Берово на име Никола Кацарски, Штип. (97)

Работна книшка бр. 035766, издадена од Бирото за посредување на трудот — Битола на име Томе Палчески Велески, Скопје. (98)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Обренија Мијалковиќ, Скопје. (99)

Работна книшка бр. 55075, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Славка Трајчевска, Скопје. (100)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Максимов, Скопје. (101)

Работна книшка бр. 246, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Рамадан Шериф Таири, Скопје. (102)

Работна книшка бр. 56143 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Сали Сакипов, Скопје. (103)

Здравствена легитимација бр. 6498, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Јанче Д. Шанева, Железничка станица, Штип. (104)

Здравствена легитимација бр. 10837, издадена од Заводот за социјално осигурување — Неготино на име Петар Тодоров Минов, с. Прждево — Неготино. (105)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јован Р. Петровски, Скопје. (108)

Калфинско свидетелство бр. 64 од 1953 год. издадено од Општината во Охрид на име Александар Анастасов Мишевски, ул. „Нада Филева“ бр. 10 — Охрид. (109)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Лилјана Г. Стефаноска, Скопје. (110)

Сообраќајна дозвола бр. 1811, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Инвалидското претпријатие „Билјана“ — Скопје. (111)

Здравствена легитимација бр. 120533, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Бранко Крњевски, Скопје. (112)

Здравствена легитимација бр. 12351, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кавадарци на име Јордан Л. Атанасов, с. Сирково — Титов Велес. (113)

Здравствена легитимација бр. 7416, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на име Симјанка Цветковска, с. Печково — Тетовско. (114)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во Радуша на име Јонуз Ајдар Елмази, с. Радуша — Скопско. (115)

Работна книшка бр. 497, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Шакир Ариф Каниовски, Скопје. (116)

Колска книшка бр. 2863, рег. бр. 966 „Чепел“ на Аутотранспорт „Трудбеник“ — Скопје. (117)

Работна книшка бр. 19551/56, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Џемаил Бајрам Рамадан, Скопје. (118)

Индекс бр. 2079, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Њина Н. Велкова, Скопје. (119)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јожефа Франц Глабочник, Скопје. (120)

Здравствена легитимација бр. 5304, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Борис Илија Каранфилов, ул. „Гаврило Принцип“ бр. 1 — Битола. (121)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Прилеп на име Коте Сиљаноски, с. Славеј — Прилеп. (122)

Здравствена легитимација бр. 9928, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Панче Васков Панов, ул. „Железничка“ бр. 6 — Титов Велес. (123)

Здравствена легитимација бр. 4325, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Ѓорѓи Коста Џелипов, с. Нови Караорман — Штип. (124)

Работна книшка бр. 7406, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Алифуат Нешатов Еминовски, ул. „Јане Сандански“ бр. 20 — Кичево. (125)

Здравствена легитимација бр. 22628, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Перо (Бошко) Маринковски, с. Јанчиште — Тетовско. (126)

Здравствени легитимацији издадени од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Станка и Клаит Димитрови Иванови, Скопје. (127)

Работна книшка бр. 335847/316 издадена од Бирото за посредување на трудот — Пожаревац на име Алекса Стефановиќ, Скопје. (128)

Свидетелство за завршен VIII клас и матурска диплома, издадени од гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје през 1945/46 год. на име Милица Синадинова, Скопје. (129)

Здравствена легитимација бр. 96002, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Михајло Кајмаќами, Скопје. (130)

Студентска легитимација бр. 7659, издадена од Филозофскиот факултет во Скопје на име Драгица Стојановиќ, Скопје. (131)

Здравствена легитимација бр. 9583, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Вангелица Ангелкова, ул. „Пробиштип“ бр. 7 — Битола.

Возачка карта за намалено патување, издадена од Сојузот на слепите на НРМ — Скопје на име Миле Станков Гуревски, Скопје. (132)

Здравствена легитимација бр. 9415, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Павле Сенев Јованов, Скопје. (134)

Сообраќајна дозвола од моторно возило марка ХМ, рег. М-264 на Аутотранспортното претпријатие „Пролетер“ — Скопје. (135)

Работна книшка бр. 5577, издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје на име Димитрија Танчевски, Скопје. (136)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Далип Љутви Садрија, Скопје. (137)

Работна книшка бр. 21608/59 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Белград на име Фана Мукаетова, Скопје. (138)

Здравствена легитимација бр. 136822 издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Флорина Весова, Скопје. (139)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Испостава — Горче Петров на име Митана Богоевска, Скопје. (140)

Легитимација за собирачи и откупувачи бр. 5426, издадена од Трговското претпријатие за отпадоци на големо „Отпад“ — Скопје на име Мустафа Шукри, Скопје. (141)

Здравствена легитимација бр. 460, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Спасија Костовска, ул. „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 7 — Тетово. (142)

Здравствена легитимација бр. 22169 издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Гица Ј. Мицева, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 22 — Штип. (143)

Работна книшка бр. 7411, серија бр. 157628, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Драгољуб Никола Стојмановски, ул. „Сутјеска“ бр. 1 — Куманово. (144)

Работна книшка бр. 5137/16 издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на име Назмија Мустафоски, ул. „Крушеска“ бр. 14 — Кичево. (145)

Здравствена легитимација бр. 58026 на име Тодор Накинов, ул. „Благој Горев“ бр. 10 — Титов Велес. (146)

Работна книшка бр. 14076/59 серија бр. 296046, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на име Шабан Сулејман Абдулаи, ул. „Битолска“ бр. 28 — Тетово. (147)

Работна книшка на име Малик Назми Даутовски, с. Батинци — Скопско. (148)

Свидетелство за завршено IV одделение под бр. 34/1933 год., издадено од Основното училиште во Кратово на име Илија Ристо Спасов, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 12 — Кратово. (150)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Трајче Димов Перков, ул. „Пеце Карев“ бр. 19 — Титов Велес. (151)

Индекс бр. 549 издаден од Виша педагошка школа во Скопје през 1952 год. на име Глигор Тодоров Андоновски, ул. „Даме Груев“ бр. 4 — Гевгелија. (152)

Здравствена легитимација бр. 17042, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Михајло Спасов Наумовски, с. Куратица — Охридско. (153)

Сообраќајна книшка за мотоцикал марка „Пух“ под рег. бр. 249, издадена од СВР — Скопје на Централниот завод за заштита на народното здравје — Скопје. (154)

Моторна книшка од моторно возило бр. 2879, издадена од СВР — Скопје на име Благоја Петров, Скопје. (155)

Работна книшка бр. 9564, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Слободан Илиев Крстевски, Скопје. (156)

Работна книшка бр. 30464, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Трипун Трајчев, Скопје. (157)

Работна книшка бр. 1139, серија бр. 042875, издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на име Илка Патовска, ул. „Христо Ботев“ бр. 31 — Скопје. (158)

Индекс бр. 1637, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Живота Станковиќ, Скопје. (159)

Индекс бр. 2106, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Костадинка Караманова, Скопје. (160)

Здравствена легитимација бр. 17616 издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Славко Михаило Сеизовиќ, Станбена зграда „Тетекс“ бр. 6 — Тетово. (161)

КОНКУРСИ

ПРИВРЕМЕНИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

1. за тројца асистенти или научни соработници
2. шеф на општи отсек — со средно образование
3. сметководител — со средно образование

Молбите со куса биографија и досегашната работа, согласност од установата каде е на служба а за кандидатите под т. 1 и список на објавени стручни и научни трудови, ако има, да се достават на Заводот најдоцна 15 дена по објавувањето. Во колку не се пополни бројот конкурсот е отворен. (141)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за наставници и факултетски соработници и

тоа:

На Земјоделскиот отсек

За по еден вонреден или редовен професор за следните предмети:

- Зоохигиена со ветерина и
- Градинарство

За по еден стален или хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за следните предмети:

Винарство
Млекарство
Биохемија
Говедарство
Чување и преработка на месо
Заштита од ерозија
Мелиорации со наводнување (за дел наводнување) и
Преработка на овошје и зеленчук
За по еден хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за следните предмети:
Поледелство за сточарски смер
Рибарство
Бубарство
Сточарство за поледелски смер
Механизација за сточарското производство
Пчеларство
Цвекарство
Поледелство за лозаро-овоштарски смер и
Земјоделска ентомологија
За еден асистент за предметот Исхрана на домашните животни и
За еден стален или хонорарен асистент за предметот Овоштарство.

На Шумарскиот отсек

За по еден стален или хонорарен наставник (доцент, вонреден професор или редовен професор) за следните предмети:

Метеорологија со климатологија
Геодезија
Шумска фитоценологија
Шумска фитопатологија
Одгледување на шумите
Заштита на шумите
Уредување на шумите и
Економика на шумско-стопанските организациони единици.

За еден виши стручен соработник за предметот Одгледување на шумите.

Рок за пријавување 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок конкурсот се продолжува до нивното пополнување, со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31-ХП-1960 година.

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија со податоци за досегашната работа и службоването на кандидатот, потврда од установата каде што е кандидатот на служба да нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручните трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден примерок од трудовите.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да имаат докторат или примен хабилизационен труд.

(433)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

1. За еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за предметите Етика и Естетика;
2. За еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за предметот Светска книжевност;
3. За еден асистент за предметот Народна книжевност;
4. За еден асистент за предметот Дубровничка книжевност;
5. За три асистенти за предметот Француски јазик и литература.

Пријавите се поднесуваат во Деканатот на Факултетот. Потребни прилози: биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од нив, и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС.

Рок за поднесување на пријавите: под точка 1 и 2 е еден месец, а под 3, 4 и 5 15 дена по објавувањето.

(443)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за еден административен инспектор со завршена управна школа.

Молбите со куса биографија и документи по член 31 од Законот за јавните службеници ќе се примаат во Народниот одбор на Скопска околина, 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

(391)

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

За прием на службеници за потребите на Југословенската инвестициона банка — Централа за НРМ — Скопје и Филијалите во Скопје и Битола и тоа:

Девет шефови на служби, од кои: 3 за кредитирање во стопанство, 2 за одобрување на заеми, 1 за отплата на заеми, 2 за општа служба и 1 за правна служба.

УСЛОВИ:

Кандидатите да имаат висока стручна спрема и подолгогодишна практика.

Рок за доставување на молбите е 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Плата спрема Законот за јавните службеници. Рок за постапување на работа според обостранiot договор.

(423)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

I. ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

1. Еден стручен соработник — хемичар
2. Еден лекар со завршен лекарски стаж

II. ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА

1. Еден хонорарен наставник — редовен или вонреден професор или доцент по предметот Епидемиологија.

Кандидатите под точка I-ва под број еден треба да има завршен филозофски факултет — Хемиска група, а кандидатот под точка 2 завршен медицински факултет, како и сите документи предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Кандидатот под точка II-ра — со завршен медицински факултет, со докторат на науки или уверение за хабилитација по соодветниот предмет, куса биографија, список на стручни и научни трудови како и сите други документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Овој конкурс трае за кандидатите од точка I-ва 15 дена, а за кандидатот под точка II-ра месец дена.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје. (422)

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Управник на Специјалната болница за костно-нозглобна ТБЦ во Охрид.

Услови: завршен медицински факултет — специјалност по ортопедски болести или специјалист по општа хирургија.

Основната плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна спрема Одлуката за највисоки полагајни плати за полагаите на управници (директори) на одделни видови здравствени установи во НРМ и посебен додаток спрема Правилникот за плати и надоместоци на службениците во Специјалната болница за костно-зглобна ТБЦ — Охрид.

Молбите ќе се примаат до пополнување на работното место. (424)

СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

ДИРЕКТОР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ
во Скопје

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. да има завршено музичка академија или средна музичка школа и да е реномиран како композитор, репродуктивен уметник или музички писател;
2. да поседува повеќегодишен опит во раководење на иста или слична сценско-уметничка установа;
3. да ги исполнува условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка и куса биографија снабдени со нужните документи ќе се примаат во рок од 15 дена по објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
86. Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Скопје — — — —	231
87. Резолуција за Извештајот на Извршниот совет за работата во 1959 година — —	231
88. Уредба за заштита од пожар во стопанските организации и установи — — —	231
89. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работата на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија — — — —	233
90. Одлука за одредување случаи во кои необработеното земјиште не се става под присилна управа — — — — —	234
91. Одлука за основање Комисија за претставки и поплаки на Извршниот совет —	234
92. Одлука за овластување секретарот на Извршниот совет да донесе Правилник за давање на користење станови со кои располага Извршниот совет — — —	235
93. Одлука за платите на државните секретари и службениците на други определени положаи — — — — —	235
94. Одлука за установување посебен додаток на службениците на положај продекан и декан на факултетот, проректор и ректор на Универзитетот — — — — —	235
95. Одлука за износот на дневниците на службени патувања, надоместок за одвоен живот и километража — — — — —	235
96. Решение за утврдување листа на земјоделски стручњаци — — — — —	236
97. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за молби и поплаки на Извршниот совет — — — —	237
98. Правилник за висината на надоместокот за користење на ловиштата — — —	237
99. Наредба за одредување заштитен и незащитен дивеч — — — — —	237
100. Решение за оштетен ценовник за сторената штета на заштитениот дивеч — —	238
Исправка на Наредбата за одредување на маржа во прометот на големо за резана граѓа од ела и смрека — — — — —	238
Исправка на Правилникот за вршење на спортски риболов — — — — —	238